

20100571005

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

2010 22
22 . 07-1829/1
2010

Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИТЕ

2/2006), 14 (3) 1
„ („ “ : „
22 (2) 2
„(2) (3) (2) :
25 (2) 3 (3), :
„(3) “
36 (2) 8 4 “ : „
54 : 5
„(1) - -

(2)

(3)

„(1) 55 : 6

(2)

(1)

56 57 . 7
58 : 8

”

, 25 - -
.”

59 (1) (3) „ 9 “ ”.”

60 61 . 10

62 : 11

”

, 16 12
.”

63 (2) (3) . 12

V 4 „ 13 “ 64, 65 66

. 5 4 : „4.
”.

67 „ (1) 14 ” ” : ” “,
” .

2 3 :
„(2)
(3)
(4)
73 (2) „ 15 “
77 (3) 16 (4), :
„(4)
1) ;
2) - ;
3) - ;
4) ;
5)
6) “
(4) (5) (6), (7) (8), :
„(6)
(7) (4) : (4)
(6)
(8)
135 (1) „ “ 17
(3) “ ” “ , “
“ “
153 : 18
„(1) ,
,
,
,
,
,

(2)

-

-

(3)

(4)

(2)

153

19
153- 153- , :

„ 153-

(1)

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

15

7 ,

-

-

(3)

24

„(4)

(4)

24

153-

(1)

(2)

(3)

(4)

153-

„

20

165

(3)

(4),

:

„(4)

„

21

201

(1)

(2),

:

„(2)

„

(2)

,
,

,

342-

(1)

(2)

342-

(1)

,
,

15

(2)

342-

(1)

,

,

,

(2)

342-

,

2.

342-

(1)

,

(2)

(1)

(3)

(4)

(1)

342-

(1)

(2)

3.

342-

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(1)

(1)

342-

(2)

(1)

(3)

4.

342-s

(1)

(2)

(1)

5.

342-

342-

(1)

342-

(2)

342-

(1)

342-

(2)

(1)

342-

XXVIII-

1.

(1)

342-

(2)

(1)

342-

(2)

(1)

342-

(1)

,

(2)

,

342-

(1)

,

(2)

,

342-

(1)

,

,

,

(2)

,

342-

2.

342-

,

.

342-

XXVIII-

342-

“

352, 353 354 XXIX 1 28
2 355 356 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,

XXX 29 357, 358, 359 360 XXXI 361

30

31

“

”